

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО

Бр. 04

Год. XVII

30 Април 2014

Примерокот е бесплатен

www.opstinavasilevo.gov.mkopstina_vasilevo@yahoo.co.uk

Содржина:

13 – та седница

Совет на општина Василево

1. Заклучокот за усвојување на кварталниот извештај за извршување на Буџетот за 2014 година на општина Василево за периодот од 01.01 до 31.03.2014 година (K1).....02
2. Заклучокот за усвојување на кварталниот извештај за доспеаните а неизмирени обврски на општина Василево за период од 01.01 до 31.03.2014 година(K2).....03
3. Заклучокот за усвојување на кварталниот извештај за промените на состојбата на задолжувањето на општина Василево за период од 01.01 до 31.03.2014 година (K-3).....03

* * *

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за усвојување на кварталниот извештај за извршување на Буџетот за 2014 година на општина Василево за периодот од 01.01 до 31.03.2014 година (К1), што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 30.04.2014 година

Бр.08-984/2
30.04.2014г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

општина Василево за периодот од 01.01. до 31.03.2014 година(К1)

1. Се усвојува кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Василево за периодот од 01.01. до 31.03.2014 година (К-1).
2. Составен дел на овој Заклучок е и Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Василево за периодот од 01.01. до 31.03.2014 година(К-1).
3. Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во "Службени гласник на Општина Василево".

Бр.07-984/1 Совет на општина Василево
30.04.2014г. Претседател,
Василево Илчо Колев с.р.

* * *

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр 5/02),член 32 став 1 точка 4 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр 61/04) и член 21 од Статутот на Општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 30.04.2014 година донесе,

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на кварталниот извештај за извршување на Буџетот за 2014 година на

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за усвојување на кварталниот извештај за доспеаните а неизмирени обврски на општина Василево за период од 01.01 до 31.03.2014 година(К2), што Советот на општина Василево го донесе на седницата

одржана на ден 30.04.2014 година

Бр.08–985/2
30.04.2014г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр 5/02), член 32 став 1 точка 4 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр 61/04) и член 21 од Статутот на Општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 30.04.2014 година донесе,

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на кварталниот извештај за доспеаните а неизмирени обврски на општина Василево за период од 01.01 до 31.03.2014 година(К2)

1. Се усвојува кварталниот извештај за доспеаните а неизмирени обврски за период од 01.01 до 31.03.2014 година (К-2)
2. Составен дел на овој заклучок е кварталниот извештај за доспеаните а неизмирени обврски за период од 01.01 до 31.03.2014 година (К-2)
3. Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во "Службени гласник на Општина Василево".

Бр.07-985/1 Совет на општина Василево
30.04.2014г. Претседател,
Василево Илчо Колев с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Заклучокот за усвојување на кварталниот извештај за промените на состојбата на задолжувањето на општина Василево за период од 01.01 до 31.03.2014 година (К-3)**, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 30.04.2014 година

Бр.08–986/2
30.04.2014г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр 5/02), член 32 став 1 точка 4 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр 61/04) и член 21 од Статутот на Општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 30.04.2014 година донесе,

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на кварталниот извештај за промените на состојбата на задолжувањето на општина Василево за период од 01.01 до 31.03.2014 година (К-3)

1. Се усвојува кварталниот извештај за промените на состојбата на задолжувањето на општина Василево за период од 01.01 до 31.03.2014 година (К-3)

2. Составен дел на овој заклучок е кварталниот извештај за промените на состојбата на задолжувањето на општина Василево за период од 01.01 до 31.03.2014 година (К-3)

3. Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во "Службени гласник на Општина Василево".

Бр.07-986/1 Совет на општина Василево
30.04.2014г. Претседател,
Василево Илчо Колев с.р.
